



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текукја сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текукја сметка на продавно - трговското одделение 101-870880

Среда, 28 јуни 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. VI

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранковска улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

377.

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на ФНРЈ а со цел да се примени правилно законот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛ. 14, СТ. 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

По чл. 14, ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, пол деца во овој закон, доколку во поодделни одредби не е инаку речено, се разбираат деца родени во бракот или вон од бракот, усвоени деца, пасиноци, и деца без родители што ги издржува осигуреникот, без оглед на нивното взаемно роднинство.

Кинисувајќи од начелата на кои што се заснива Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии, одредбата на ст. 2 на чл. 14 од наведениот закон треба да се разбере така што се однесува до правата на децата да се изедначуваат и децата чии родители ја напуштиле земјата или им е боравакот непознат, и тоа дотогаш додека таква состојба трае.

С. бр. 1465

22 јуни 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Презедател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

378.

Врз основа на точ. 6 и точ. 13 од членот 74 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народна скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТЕР НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ — ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

I

Се назначува:

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ Станоје Симић, Министер на Владата на ФНРЈ.

II

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1302

9 јуни 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Презедател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

379.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, а по претходно прибавено мнение од Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, донесува

УРЕДБА

ЗА ФОНДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО РАБОТЕЊЕ

Член 1

За да се развие и унапреди културно-просветното работење и народната техника меѓу работниците и службениците, се оснива фонд за културно-просветно работење (во натамошниот текст: фонд) на синдикалните подружници на државните стопански претпријатија.

Со средствата од фондот располага управниот одбор на синдикалната подружница.

Член 2

Средствата на фондот се остваруваат со доприносот од остварената добивка на државните стопански претпријатија кои што во своето работење планираат добивка, како и од остварената пазаришна добивка.

Висината на доприносот од планската (определена, редовна) и надпланската (неопределена, вонредна) добивка како и од остварената пазаришна добивка ја определува во проценат за поедини стопански гранки Министерот на финансите на ФНРЈ по предлог од Сојузниот министер надлежен за таа гранка, а по претходно прибавено мнение од Претседателството на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, со тоа овие проценти да можат да бидат различни за планската, надпланската и пазаришната

добивка. Надлежниот административно-оперативен раководител со претходно прибавено мислење од соодветниот синдикален орган утврдува, до висината на така определените проценти, индивидуални проценти за секое поделно претпријатие, водејќи сметка за бројот на работниците во претпријатието, висината на добивката и за потребите на претпријатието.

Член 3

Кај државните стопански претпријатија кои што во своето работење не планираат добивка, средствата на фондот се остваруваат и тоа:

1. Кај државните трговински претпријатија:

а) со доприносот од остварената планска разлика помеѓу трошковите на набавката и продажбата содржани во определените работи и маржите помалите трошкови на набавката и продажбата кои што се индивидуално определени за поедини претпријатија;

б) со допринос од остварената заштеда во индивидуално определените трошкови на набавката и продажбата;

в) со доприносот од разликите во цените и од пазарницата добивка кога овие претпријатија спрема одделни прописи остваруваат добивка.

2. Кај државните откупни претпријатија:

а) со доприносот од остварената планска разлика помеѓу просечните трошкови на откупот и продажбата содржани во определените маржи на откупот и помалите трошкови на откупот и продажбата што се индивидуално определени за поделни претпријатија;

б) со допринос од остварената заштеда во индивидуално определените трошкови на откупот и продажбата.

3. Кај државните стопански претпријатија што се занимаваат со работите на извоз и увоз:

со доприносот од остварените заштеди во определените трошкови на извоз и увоз.

4. Кај државните претпријатија за работи на меѓународна отпратничка служба:

а) со доприносот од остварената планска разлика помеѓу трошковите на меѓународната отпратничка служба содржани во определените цени на услугите и помалите планирани трошкови на меѓународната отпратничката служба што се утврдени со финансискиот план на претпријатието;

б) со доприносот од остварената заштеда во трошковите на меѓународната отпратничка служба утврдени со финансискиот план на претпријатието.

Висината на доприносот од планските разлики и остварените заштеди како и од остварената пазариска добивка се утврдува на начинот што е предвиден во чл. 2 ст. 2 на оваа уредба.

Член 4

Претпријатието тромесечно ќе го пресметува и уплатува определените доприноси за фондот на начинот што е предвиден во чл. 7 од Уредбата за расподелбата на добивката на државните стопански претпријатија од сојузно и републичко значење. Количината пресметка на доприносот за фондот се врши врз основа на одобрената годишна завршна сметка.

Во текот на годината можат да се употребуваат само овие средства што се пресметани врз основа на одобрените завршни сметки за минатата година.

Член 5

Од фондот ќе се издвојат, штом ќе бидат одобрени завршните сметки на претпријатието за одо-сната година, еден дел од средства, а најповеќе до 10% за потребите на околинското (месното) синдикално веќе со цел да се развие и унапреди културно-просветното и фискултурното работење. Висината на овие средства ја утврдува синдикалната подружница во спогодба со околинскиот (месниот) синдикален совет. Синдикалната подружница овој допринос на синдикалниот совет може да го наголеми и преку 10%.

Член 6

Синдикалните подружници и околинските (месните) синдикални совети можат да ги употребуваат средствата определени за културно-просветно работење за следни цели:

а) за издигање, уредување и одржување на културно-просветните и фискултурните обекти и установи;

б) за обезбедување и издигање кадрови што се потребни да се развие културно-просветното, фискултурното работење и народната техника во синдикалните организации;

в) за агитација и пропаганда и други потреби на културно-просветната, фискултурната и спортската дејност меѓу работниците и службениците;

г) за потребите на синдикалните, културно-уметничките, гимнастичките и спортските здружества и клубови како и здружествата на народната техника во претпријатијата.

Член 7

Средствата на фондот формирани од доприносите за 1947/48 и 1949 година, ќе се употребат за да се отплатат позајмиците кои што Централниот одбор на Сојузот на синдикалите на Југославија ги примил од сојузниот буџет за да се развие и унапреди културно-просветното и фискултурното работење меѓу работниците и службениците.

Член 8

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува по потреба Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

20 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет
на Владата на ФНРЈ, и
Претседател на Сојузната планска
комисија,

Борис Кидрич, с. р.

Го застапува Министерот на
финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната
трговија на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

380.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА

Член 1

Во состав на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ се оснива Дирекција за електрификација како административно-оперативен раководител на претпријатијата во сојузна надлежност за истражувачки работи, проектирање и монтажа на електростопански постројки како и претпријатија за набавка спрема за тие постројки.

Член 2

На чело на Дирекцијата е Генерален директор, кој што раководи со сите работи на Дирекцијата.

Генералниот директор, помошникот на генералниот директор, генералниот инженер, како и другите директори ги назначува Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Дирекцијата за селектификација се финансира врз основа на финансискиот план, а од доприносите на претпријатијата со кои што раководи.

Член 4

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Дирекцијата за овластувањата на генералниот директор и на раководите службеници, како и прописи за внатрешното работење донесува Претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

20 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за енергетика
и екстрактивна индустрија

Светозар Вукманович, с. р.

381.

Врз основа на чл. 9 ст. 5 од Уредбата за работните норми („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 109/48) прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И РАБОТЕЊЕТО НА КОМИСИИТЕ ЗА РАБОТНИТЕ НОРМИ ВО РЕСОРТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ НА ФНРЈ

Правилникот за организацијата, составот и работењето на комисиите за работните норми во ресорот на Министерството на железниците на ФНРЈ, („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 97/49) се менува и дополнува, така да неговиот пречистен текст гласи:

П РА В И Л Н И К

за организацијата, составот и работењето на комисиите за работни норми во ресорот на Министерството на железниците на ФНРЈ

Член 1

При дирекциите на железниците, железничките индустриски и железничките градежни претпријатија, Главната дирекција на железничките работилници, Главната дирекција за градење на железниците, Главната дирекција за снабдување на железничарите, како и при Министерството на железниците на ФНРЈ, се образуваат комисии за работни норми.

Комисијата за работни норми е советодавно тело по прашањата на работните норми од оној орган при кој што постои.

Член 2

Комисиите за работни норми можат да се образуваат и при извршните единици на дирекциите на железниците, одделенијата, погоните, работилниците и градилиштата на железничките индустриски и железничките градежни претпријатија, при другите железнички претпријатија, како и при Главната дирекција на железничкото угостителство.

Одлука за образување на комисијата во овој случај донесува директорот на дирекцијата на железниците, директорот на претпријатието или административно-оперативниот раководител на претпријатието или главниот директор.

Член 3

Комисија за работни норми сочинуваат претседател, потпретседател, секретар и потребен број членови.

Во комисијата за работни норми, по правило, влегуваат како членови:

а) при извршните единици на дирекциите на железниците — заменикот на раководителот на единицата, претставникот на синдикалната подружница, главниот нормирец, нормирецот односно службеникот што е задолжен со нормирање, претседателот на комисијата односно подкомисијата за унапредување на производството и соодветниот број на најдобри работници односно службеници;

б) при дирекциите на железниците — началниците на службите, претставникот на територијалниот одбор од синдикатите на железничарите, шефот на одделот за норми и претставникот на бирото односно на комисијата за унапредување на производството;

в) при одделенијата, погоните, работилниците и градилиштата на железничките индустриски и железничките градежни претпријатија — техничкиот раководител, претставникот на синдикалната подружница, нормирецот, претставникот на подкомисијата за унапредување на производството и соодветниот број на најдобри работници односно службеници;

г) при железничките индустриски, железничките градежни, како и при другите железнички претпријатија — заменикот на директорот (главниот инженер, техничкиот раководител), претставникот на синдикалната подружница, главниот нормирец односно нормирецот, претставникот на комисијата за унапредување производството и соодветен број најдобри работници односно службеници;

д) при Главната дирекција за снабдување на железничарите — началникот на одделението за економија, претставникот на централната управа на синдикатите на железничарите, службеникот што е задолжен со нормирање и соодветниот број на стручњаци за планирање и земјоделие;

ѓ) при Главната дирекција на железничкото угостителство — началникот на комерцијалното одделение, претставникот на Централната управа на синдикатите на железничарите, службеникот што е задолжен со нормирањето и потребен број стручњаци;

е) при Главната дирекција на железничките работилници односно Главната дирекција за градење на железниците — директорот за производство односно директорот за капитални работи, претставникот на Централната управа на синдикатите на железничарите, шефот на одделот за норми и директорот на планирањето; и

ж) при Министерството на железниците на ФНРЈ — помошникот на министерот за оперативни работи, претставникот на Централната управа на синдикатите на железничарите, началникот на одделението за норми, директорот на бирото за унапредувањето на производството, началниците на оперативните управи на службите и самостојните одделенија, главниот директор на Главната дирекција на железничките работил-

ници и главниот директор на Главната дирекција за градење на железниците.

Првиот член на комисијата е, по правило, претседателот, претставникот на синдикалниот форум—потпретседател, а нормирецот, главниот нормирец, шефот на одделот за норми односно началникот на одделението за норми—секретар на комисијата.

Претседател на комисијата при дирекцијата на железниците (став под б) определува директорот помеѓу началниците на службата.

Состав и членови на комисијата за работни норми определува со одлука органот при кој што се образува комисијата.

Како орган, во смисла на претходниот став, не се смета техничкиот раководител на одделението, погонот, работилницата односно градилиштето на железничките индустриски односно железничките градежни претпријатија.

Член 4

Комисиите за работни норми имаат следни задачи:

а) при извршните единици на дирекциите на железниците, одделенијата, погоните, работилниците и градилиштата на железничките индустриски односно железничките градежни претпријатија, при железничките индустриски, при железничките градежни како и при другите железнички претпријатија:

1) да даваат мненија и ставаат предлози по сите прашања во врска со работните норми;

2) да го следат спроведувањето во живот и правилноста на применувањето прописите и напатствијата од областа на работните норми и, во врска со тоа, да даваат мненија и да ставаат предлози;

3) да ја проучуваат и проверуваат правилноста на распоредувањето работите во групи, исправноста на применувањето и реалноста на работните норми, како и да предлагаат испрвки и мерки за отклонувањето на уочените неисправности;

4) да ја проверуваат и проучуваат картотеката од евиденцијата за исполнување на работните норми, да извечуваат потребни заклучоци и да ставаат соодветни предлози;

5) да ја проучуваат организацијата на нормативната служба и проблематика на нормирањето, правилноста на распоредувањето и рационалноста на искористувањето на нормирците и да даваат мненија и да ставаат соодветни предлози;

6) да предложуваат план на снимање на работните норми со метода на техничкото нормирање; и

7) да го следат и да го проверуваат стручното издигање на нормирците и, во врска со тоа, да даваат мненија и да ставаат предлози;

б) при дирекциите на железниците и главните дирекции, покрај задачите што се споменати во точ. 1—7 под а) уште и следното:

1) да ги проучуваат плановите на изработката и да ги проверуваат работните норми со методата на техничкото нормирање, како и материјалот на извршеното проверување и изработката, и во врска со тоа да даваат мненија и да ставаат предлози; и

2) да го следат и да го координираат работењето на комисиите под а);

в) при Министерството на железниците на ФНРЈ, покрај задачите што се споменати во точ. 1—7 под а) и во точ. 1—2 под б) уште и:

1) да ги проучуваат предлозите по прашањата за утврдување на работните норми и во врска со тоа да дава мненија и поднесува предлози; и

2) да го следи и координира работењето на комисиите под а и б).

Член 5

Комисијата за работни норми се состанува по потреба, но најмалко еднаш месечно.

Отсутните членови на комисијата на седницата ги застапуваат нивните заменици во редовната должност.

односно замениците, што ќе ги определи органот при кој што постои комисијата.

Претседателот на комисијата свикува седница и предложува дневен ред.

Претседателот на комисијата овластен е да повикува на седницата поради консултација и други стручњаци.

Член 6

Секретарот на комисијата за работни норми се грижи за подготвувањето документациите на предметите што се предложуваат со дневниот ред за разгледување.

Член 7

За работењето на комисијата на седницата секретарот води записник во кој што се внесува: дата и место на состанокот, имиња на присутните, дневен ред, накратко работењето на седницата по секој предлог а особено сите мненија, предлози и заклучоци на комисијата, како и одделни мненија на поодделни членови.

Записникот го потпишуваат сите присутни членови на комисијата.

Со содржајот на записникот треба веднаш да се запозна органот при кој што комисијата постои, а во срок од 3 дена од одржаната седница треба да се испрати заверен препис на записникот до комисијата за работни норми при непосредно повисокиот орган.

Член 8

Ако органот при кој што комисијата постои не го прими даденото мненије односно ставениот предлог, комисијата, или макар кој член на комисијата, може за тоа да го извести непосредно повисокиот орган.

Нема место да се применува одредбата од претходниот став ако е во прашање комисијата при Министерството на железниците на ФНРЈ.

Член 9

Комисијата за работни норми за своето работење му одговара на органот при кого што постои.

Член 10

Поблиски напатствија за применувањето на овој правилник ќе издава помошникот на министерот на железниците за оперативни работи.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 17739

5 јуни 1950 година

Белград

Министер на железниците на ФНРЈ,
Тодор Вујасинович, с. р

382.

Врз основа на чл. 32, 42 и 44 од Законот за воените инвалиди од војната, прописувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ

Во правилникот за постапката на инвалидските комисии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/46), се вршат изменувања и дополнувања, така да пречистениот текст гласи:

ПРАВИЛНИК**за постапката на инвалидските комисији****I. постапка****Член 1**

Пријавата со која што се бара признавање на инвалидските права по Законот за воените инвалиди од војната, се поднесува до надлежната инвалидска комисија, било непосредно било преку околинскиот или месниот народен одбор.

Лицата што живеат во странство можат пријавата да ја поднесат и преку нашето дипломатско претставништво.

Член 2

Пријавата на лицето кое што бара да биде признато за воен инвалид од војната треба да содржува:

- 1) презиме, татково име и име;
- 2) чин и занимање;
- 3) година и место на раѓањето;
- 4) пребивалиште, односно борањето;
- 5) кога е мобилисан, односно кога влегол во Партизанските одреди на Југославија; Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија или во Југословенската армија, односно во некоја друга војска;
- 6) на кој ден, месец и година е онеспособен, од кого е онеспособен, во која борба и во кој дел на телото, на кој положај и место, односно кога е приемен во болница;
- 7) на која единица и припаѓал во моментот на онеспособувањето;
- 8) име и презиме на претпоставените војни ста-
решини;
- 9) во која болница се лекувал, колку време, како и име и презиме на лекарот што го лекувал;
- 10) имиња на сведоци-другари од војната на кои што им е познато кога е онеспособен.

Лицата кои од составот на Партизанските одреди на Југославија, Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија, односно Југословенската армија, или некоја друга војска, треба во пријавата да наведат во која борба се онеспособени (заседа, офанзива на непријателот, тројка испиѓања и сл.), на каква должност и под какви околности како и податоци од предниот став на овој член што се однесуваат на нив.

Лицата што го изведуваат своето право на помошта и заштитата од загинатите, поднесуваат пријава со исти податоци од ставот 1 од овој член за загинатиот, умрениот или нестаниот. Освен тоа, овие лица ги поднесуваат уште и овие податоци: презиме, татково име и име; занимање; ден, година и место на раѓањето; пребивалиште односно борањето со поблиска адреса; податоци за фамилијарната и имотната состојба; и во какво роднинство или однос е со загинатиот, умрениот или нестаниот.

Член 3

Доколку подносителот на пријавата располага со писмени докази за фактите од членот 2 на овој правилник, должен е да ги приложи со пријавата.

Со пријавата се поднесува и уверение издадено од околинскиот народен одбор дека нема пречки од членот 6 на Законот за воените инвалиди од војната, како и доказ за денот, месецот и годината на раѓањето за сите лица кај кои што признавањето на инвалидските права е условено со годините на староста.

Член 4

Кога околинскиот народен одбор је прими пријавата, должен е да ги набави сите докази што се потребни за правилното решавање на предметот, доколку не се приложени со пријавата, и предметот потоа да

го испрати до надлежната инвалидска комисија на решавање.

Член 5

Кога првостепената инвалидска комисија ја прими пријавата непосредно од подносителот или преку околинскиот народен одбор, исто така е должна да набави докази што се потребни за правилното решавање на предметот, доколку векје не се набавени. Потребните докази се набавуваат непосредно или преку околинскиот народен одбор.

Член 6

Надлежноста на првостепената инвалидска комисија се определува по пребивалиштето, односно борањето на подносителот од пријавата.

За случај менување на пребивалиштето односно борањето на подносителот, предметот може да се отстапи на првостепената инвалидска комисија што е надлежна по местото на преселувањето. Пред да се отстапи предметот, мораат да се приберат докази што се навојат на подрачјето од поранешното пребивалиште на подносителот од пријавата.

Член 7

При донесувањето на решението за инвалидските права инвалидската комисија ќе ги зема во оглед првенствено документите на воените единици, команди и установи, а потоа другите јавни документи и други доказни средства.

Да ли некој факт ќе се смета како доказ инвалидската комисија ќе цени по слободното уверение.

Член 8

Врз основа на прибраните докази првостепената инвалидска комисија донесува решение со кое што на молителот или му су признаваат инвалидските права во Законот за воените инвалиди од војната или се одбива молителот од барањето.

Во секое решение мораат да бидат споменати докази, оценка на тие докази, како и напатствие за жалба.

Решението му се предава на заинтересираното лице.

Член 9

Против решението на првостепената инвалидска комисија може да се подаде жалба до Врховната инвалидска комисија во рок од 30 дена после приемот на решението.

Жалбата се предава до првостепената или до Врховната инвалидска комисија.

Член 10

Првостепената инвалидска комисија ги испраќа по службена должност до Врховната инвалидска комисија списите од сите предмети по кои што е призната помошта и заштитата по Законот за воените инвалиди од војната. Ова испраќање се врши после истекот на рокот за жалбата, односно ако е заинтересираниот доволен со решението, после писмената изјава дека се одкажува од жалбата.

Член 11

После оценката на решенијата од првостепената инвалидска комисија, Врховната инвалидска комисија ги оснажува тие решенија, поништува или преправа.

Кога Врховната инвалидска комисија најде дека фактите што се од влијание за решавањето на предметот не се достаточни утврдени, таа може да го врати предметот до првостепената инвалидска комисија за да ја дополни постапката и да го утврди фактот. Нејзините забелешки задолжителни се за првостепената комисија.

Член 12

Грешки во пишување, сметање, као и други очигледни неточности во решението инвалидската комисија може во секое време самата да ги поправи.

Член 13

Кога решението на инвалидската комисија со кое што се признава правото на инвалидските надлежности стане правносилно, за сите подоцни измени што влијаат на висината од инвалидските припадности решава органот што е надлежен за исплата на припадностите. Тој решава исто така за исплатата на трошковите за закопот (чл. 26 од Законот за воените инвалиди од војната) и за неисплатените инвалидски припадности на умерените ползувачи.

Органот што е надлежен за исплата ќе го испрати своето решение до заинтересираното лице, кое што може да даде приговор против тоа решение. Приговорот се поднесува во рок од 30 дена после приемот на решението, а се предава или преку пошта испраќа до органот што е надлежен за исплата. Ако овој орган најде дека е приговорот оправдан, може самиот да го измени своето решение, а во противен случај ќе го испрати предметот до првостепената инвалидска комисија на решавање.

Решението на првостепената инвалидска комисија што е донесено по горниот став се испраќа до Врховната инвалидска комисија по службена должност само за случај ако првостепената инвалидска комисија не го примила гледиштето на исплатниот орган, а инаку само по жалбата на заинтересираното лице.

Член 14

Воен инвалид од војната кај кого во текот на уживањето на инвалидските права ќе настапат такви измени во степенот на инвалидитетот кои што можат да имаат влијание на висината од инвалидските припадности, ќе поднесе за тоа пријава до надлежната инвалидска комисија. По таа пријава ќе се изврши прегледување на воениот инвалид од војната, а спрема резултатот на прегледувањето ќе се определат групата и процентот на неспособноста и износот на инвалидските припадности.

Исто така ќе се постапи и во случајот ако бил молителот одбиен од барањето да му се признаат инвалидските права поради недостаточниот процент на неспособноста, па кај него порану утврдената состојба на раната, повредата или озледата односно болеста се погоршала.

Дополнителна пријава можат да поднесат и другите лица што порану не ги исполнувале условите за признавањето на инвалидските права ако тие услови дополнително ги исполнат.

Ако се работи за одземањето на инвалидските права поради околностите што настапиле после правносилноста на решението, — за тоа решава првостепената инвалидска комисија, и тоа откако ќе набави предлог од инвалидската управа на министерството на социјалните грижи на народната република или Главната инвалидска управа на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ.

Член 15

Постапката по правносилното решение за инвалидските права може да се обнови (чл. 34 ст. 2 од Законот за воените инвалиди од војната) по предлог на заинтересираното лице, инвалидската управа на министерството за социјалните грижи на народната република, или Главната инвалидска управа на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ.

Предлог за обновување на постапката се поднесува до првостепената инвалидска комисија, која што решава за него.

Обновување на постапката може да се дозволи само ако се фактите што се во предлогот споменати такви, ако би биле утврдени, да би можеле да доведат до признавање на инвалидските права.

Инвалидските права по решението што е донесено во обновената постапка започнуваат да течат од денот на започнатата постапка за обновување.

Член 16

Ревизијата на правносилното решение по инвалидските права (чл. 34 ст. 3 од Законот за воените инвалиди од војната) може да се изврши по предлог на Главната инвалидска управа на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, а за случај каде правносилното решение го донела првостепената инвалидска комисија — и по предлог на инвалидската управа при министерството на социјалните грижи на народната република.

За предлогот за ревизијата решава онаа инвалидска комисија што го донела правносилното решение.

Решението што е донесено после ревизијата произведува правни последици, по правило, од денот на започнатата постапка за ревизија, а само во потешки случаи на повреда на законот и правичноста може да му се определи дејството и порану од тој ден, или од денот на дејството на претходното решение.

II. Состав на инвалидските комисии

Член 17

Инвалидските комисии — првостепените и Врховната — решаваат во совети составени од по три члена, од кои што барем двајца мораат да бидат правници.

За првостепените инвалидски комисии што имаат повеќе совети може министерот на социјалните грижи на народната република да определи подрачје од кое што поодделен совет ќе ги решава инвалидските предмети, и на таков совет може да му се определи и седиште вон од местото на седиштето на инвалидската комисија.

III. Преведување

Член 18

Првостепените инвалидски комисии ќе вршат и натаму преведувања по членот 43 и 43а од Законот за воените инвалиди од војната.

Со решението за преведување на овие лица ќе се расправаат, покрај прашањата на инвалидските припадности, уште и прашањата за признавање на другите видови на заштитата по Законот за воените инвалиди од војната.

Решенијата за преведување се извршни. Првостепената инвалидска комисија може своето решение да го измени за случај на оправдан приговор на заинтересираното лице.

Член 19

Аналогно на одредбите за преведување, првостепените инвалидски комисии ќе постапуваат и во случаите ако се во прашање лични инвалиди или други лица чија што неспособност за стопанисување е привремена, и на дополнителниот преглед повторно се утврди нивната неспособност за стопанисување.

Член 20

За досегашните уживатели на инвалидските припадности износите на припадностите по Законот изменувањата и дополнувањата на Законот за воените инвалиди од војната од 23 јануари 1950 година и по Уредбата за инвалидските припадности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 27/50) ќе ги утврдуваат органите што се надлежни за исплата на инвалидските припадности.

Тоа исто ќе се стори и кај родителите, ако му се на еден родител признати сите инвалидски права а на другиот само останатите видови на помошта и заштита без инвалиднина.

Против решението на овие органи може да се даде приговор, кој што ќе го задржува извршувањето на решението, а натаму ќе се постапи на начинот што е предвиден во чл. 14 од овој правилник.

Член 21

Органите што се надлежни за исплата на инвалидските принадлежности што се споменуваат во овој правилник, се органи на социјалните грижи што се надлежни да издаваат инвалидски исплатни книшки и налози за ставањето во текај на инвалидските принадлежности.

IV. Завршни одредби

Член 22

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2030

13 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ,

Густав Влахов, с. р.

383.

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за Сојузната управа за геолошки истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/50) и членот 5 став 2 од Уредбата за проширување важноста на сојузните прописи за струките на сите државни службеници во Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/49), прописувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И КУРСЕВИТЕ ВО ГЕОЛОШКАТА СТРУКА

1. Прописите на Правилникот за приправничкиот стаж, стручните испити и курсевите во геолошката струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/48), ќе се применуваат на сите службеници од геолошката струка макар каде да се запослени, аналогно на членот 1 од Уредбата за проширување важноста на сојузните прописи за струките на сите службеници во Федеративна Народна Република Југославија.

2. Стручната комисија за испитот на приправниците за звањето: помлад геолог, помлад геолошки техничар, и за добивање звањето: виши геолошки техничар — се формира при Сојузната управа за геолошки истражувања во Белград.

За назначување претседател на комисијата, членови и заменици надлежен е Управителот на Сојузната управа за геолошки истражувања. Членовите на комисијата и замениците можат да се земаат и од другите установи како и од факултети, додека претседателот на комисијата и неговиот заменик се од редовите на службениците на Сојузната управа за геолошки истражувања.

Записничар на испитната комисија одредува раководителот на Персоналното одделение на Сојузната управа за геолошки истражувања.

3. За да се скрати или продолжи приправничкиот стаж, како и поблиску да се определи стажаот и сроките за службениците што преминуваат од други во геолошката струка (чл. 4, 10, 34, 25 и 38 од правилникот) надлежен е Управителот на Сојузната управа за геолошки истражувања.

Управителот на Сојузната управа за геолошки истражувања надлежен е и да донесува одлуки за ослободување од полагањето на стручните испити за преведените службеници од другите струки по чл. 40 од правилникот.

4. При Сојузната управа за геолошки истражувања именува потребен број стручњаци во комисијата која што дава отценка за унапредувањето во звањето геолошки советник и повисок геолошки советник, за секој конкретен случај одделно, — Управителот на Сојузната управа за геолошки истражувања во Белград.

5. За спроведувањето на прописите од правилникот што се однесуваат на стручните курсеви, нивното оснивање, определувањето местото на одржување, преподавателите и испитната комисија (чл. 23—33 од правилникот) надлежен е Управителот на Заводот за Геофизички испитувања, со претходна согласност на Управителот на сојузната управа за геолошки истражувања.

Надзор и евиденција над работењето на комисијата вршат органите од персоналната служба на односниот завод и Сојузната управа за геолошки истражувања.

6. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 67

27 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија
Светозар Вукмановиќ, с. р.

384.

Врз основа на чл. 22 од Уредбата за принадлежности на државните службеници во кинематографијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/50), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДОЛЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ВО ВРСТИ

1) Должностите од чл. 3 на Уредбата за принадлежности на државните службеници во кинематографијата се распоредуваат:

Во прва и втора врста:

режисер на уметнички филмови, главен музички соработник, главен снимател на звукот, главен сценограф.

Во втора врста:

режисер на филмски репортажи, кандидат на режија на уметнички филмови, режисер на документарни и наставно-просветни филмови, самостоен монтажер, музички соработник, снимател на документарни филмови, наставно-просветни филмови и филмски репортажи, снимател на уметнички филмови, снимател на звукот, главен декоратер, сценограф, кандидат на сценографија, организатор на снимање на документарни и наставно-просветни филмови, организатор на снимање на уметнички филмови, преводач на филмски дијалози.

Во втора и трета врста:

кандидат на режија на документарни и наставно-просветни филмови, монтажер, раководител на филмски архиви, стручен соработник на режија, помошен музички соработник, кандидат на снимање на документарни филмови, наставно-просветни филмови и филмски репортажи, кандидат на снимање уметнички

филмови, кандидат на снимање звукот, декоратер, раководител со гардероба, раководител со реквизити, помошен преводач на филмски дијалози, помошен организатор на снимање документарни и наставно-просветни филмови, помошен организатор на снимање уметнички филмови, стручен соработник на снимање.

Во трета врста:

помошен монтажер, помлад раководител на филмски архиви, помлад соработник на режијата, регистратор на снимањето, помошен регистратор на снимањето, помошен декоратер, помошен раководител со гардероба, помошен раководител со реквизити, помлад соработник на снимањето.

2) Претседателот на Комитетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на комитетот (комисија) за кинематографија на владата на народната република ќе донесе решение за секој службеник во кинематографијата со кое што ќе се определи во смисла на точ. 1 од оваа наредба во која врста снагја должноста на која што е назначен. При ова распоредување ќе се земе во оглед природата, значењето, комплицираноста, обемот и одговорноста на работите што ги врши службеникот.

3) Ова наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1638
17 јуни 1950 година
Белград

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

385.

Врз основа на овластувањето од ставот 2, чл. 1 од Уредбата за слободното продавање и цените на стоката од широкото трошење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ НА СТОКАТА ОД ШИРОКОТО ТРОШЕЊЕ ШТО СЕ ПРОДАВА ПО УТВРДЕНИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ БР. 278 ОД 17 АПРИЛ 1950 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ БР. 29 ОД 19 АПРИЛ 1950 ГОДИНА)

1. — Во точ. I текстот под 5) се менува и гласи:
„5) Производите од широкото трошење од грајката 123 (хартџа) освен: конфекционисана и бојадисана хартџа, чинии од лепенка, чаши за мед, таласаста лепенка, писма во мапи и кутни, албуми, календари, пешкири и тоалетна хартџа. Овие производи ќе се продаваат по цените што му одговараат на пазаритето аналогно на чл. 1 ст. 1 од Уредбата за слободното продавање и цените на стока за широкото трошење.“

2. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3400
22 јуни 1950 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Совет за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

386.

Врз основа на членот 4 од Уредбата за трговијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА КУПУВАЊЕТО ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ НА СЕМОТО НА КРМНИ И ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ НА 1950 ГОДИНА

1) По врзаните цени можат да се купуваат од селанските работни задруги и од индивидуалните земјоделски стопанства семиња, крмно и градинарски растенија: луцерка, црвена детелина, инкарнатка граорича, грашок за добиток, репа за добиток, мрква за добиток, пострна репа, арпаџик, карфиол, и матовилца. Во висината на куповниот износ производителите добиваат и бонови за купување стока во трговијата по врзаните цени.

2) Купувањето на семето од точ. 1) на ова решение по врзаните цени ќе го вршат семенските претпријатија или од нив овластените земјоделски задруги и претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги.

3) Семенските претпријатија и овластените земјоделски задруги и претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги ќе го продаваат откупеното семе на селанските работни задруги, задружните економии и земјоделските стопанства по пониските единствени продавни цени со бонови.

4) Министерството на земјоделството на народната република и министерството на државните набавки на народната република во заедница со министерството на трговијата и снабдувањето на народната република ќе определи кои количини на семе од точ. 1) на ова решение можат да се купат по врзаните цени.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“

Бр. 3367
21 јуни 1950 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател
на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

387.

Врз основа на ст. 5, точ. 3 од Напатствието како се формираат и определуваат продавните цени на угостителските услуги во угостителските дукјани на државните угостителски претпријатија, кои што во продавната цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот, („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/50), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ПАНСИОН ВО ПАНСИОНСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУКЈАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 1950 ГОДИНА

1) На територијата на Федеративна Народна Република Југославија се определуваат продавни цени на пансион, и тоа:

а) во пансионски угостителски дукјани од „А“ категорија, од Динари 220—350;

б) во пансионски угостителски дукјани од „Б“ категорија од Динари 150—220;

в) во пансионски угостителски дукјани од „Ц“ категорија, од Динари 120—150;

г) во пансионски угостителски дукјани од „Д“ категорија, од Динари 100—120.

Овие цени важат за еднодневен пансион за една персона т. е. за сместување и потполни оброци на исхраната — мени (поручек, ручек, и вечера).

Продавните цени на пансион од оваа точка можат да се користат или за цел пансион или само за потполни оброци на исхраната — мени (поручек, ручек, и вечера), или само за сместување (постела).

2) На територијата на Федеративна Народна Република Југославија се определуваат продавни цени на поодделни услуги на еднодневен пансион, и тоа:

а) во пансионски угостителски дукјани од „А“ категорија — сместување (постела) од 50—180 динари — потполн оброк на исхраната — мени за поручек, ручек и вечера 170 динари;

б) во пансионски угостителски дукјани од „Б“ категорија — сместување (постела) од 40—110 динари — потполн оброк на исхраната — мени за поручек, ручек и вечера 110 динари;

в) во пансионски угостителски дукјани од „Ц“ категорија — сместување (постела) од 30—60 динари — потполн оброк на исхраната — мени за поручек, ручек и вечера 90 динари;

г) во пансионски угостителски дукјани од „Д“ категорија — сместување (постела) од 20—40 динари — потполн оброк на исхраната — мени за поручек, ручек и вечера 80 динари.

3) Продавните цени на еднодневен пансион, како и поодделните услуги на еднодневен пансион во поодделни пансионски угостителски дукјани во границите од точ. 1 и 2 на ова решение (земајќи го во оглед карактерот на дукјанот, висината од нивото на услугите, мебелот и изгледот на собите, како и нивниот положај и сл.) ќе ги определува административно-оперативниот раководител по предлог од угостителското претпријатие во чиј што состав се наоѓаат дотичните пансионски дукјани.

Продавните цени на поодделни потполни оброци на исхраната (мени) за поручек, ручек и вечера, а во рамките на определените продавни цени во смисла на предниот став ќе ги определуваат државните угостителски претпријатија.

4) Право да се користат со определени продавни цени на еднодневен пансион од точ. 1 на ова решение, како и со определени продавни цени на поодделни услуги на еднодневен пансион од точ. 2 на ова решение имаат:

а) сите работници, службеници и наместеници — членови на Сојузот на синдикатите на Југославија и членовите на синдикатот на Слободната Територија на Трст — наши државјани, припадници на Југословенската армија, и тоа: активни офицери, подофицери и воени чиновници и припадниците на Народната милиција и тоа за времето на користењето на годишниот одмор во траење до 30 дена; истите права ги имаат и членовите на поблиската фамилија од наведените лица;

б) членовите на селанските работни задруги, како и членовите на нивната поблиска фамилија, кои што спрема правилата од задругата имаат право на годишен одмор — и тоа за време на користењето на годишниот одмор во траење до 30 дена; овие цени се одобруваат само во времето од 1 септември на текујќата година до 1 април од следната година;

в) личните пензионери — и тоа за време до 30 дена во една година со тоа за нив овие цени да се одобруваат само во времето од 1 октомври на текујќата година до 1 април од следната година;

г) редовните студенти на универзитети и високи школи додека се на редовно школување а не се опфатени со некоја од споменатите групи од а) и б) — и тоа за време на користењето на годишниот одмор во траење до 30 дена;

д) работниците, службениците и наместениците кога користат пансион како осигуреници на социјалното осигурување врз основа на упут од надлежните органи; инвалидите кога ги испраќаат нивните организации; учасници на организирани излети и екскурзии што се благовремено пријавени.

5) Продавните цени на еднодневен пансион, како и поодделни услуги на еднодневен пансион, за сите други лица, како и за лицата од предната точка кога не ги исполнуваат условите предвидени со таа точка — ќе ги исполнуваат по предлог од угостителското претпријатие повереникот на околинскиот односно градскиот народен одбор што е надлежен за работите на туризмот и угостителството на чие што подрачје се наоѓа претпријатието.

6) Децата под 7 години стари ако не користат одделна постела, плаќаат само потполни оброци на исхраната (мени) за поручек, ручек и вечера, доколку фактично ги земаат.

7) Лицата од точ. 4 на ова решение што имаат право да користат еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодневен пансион по определените цени (точ. 1 и 2 на решението), имаат право на тие цени ако тоа го користат во ист угостителски дукјан 5 или повеќе дена.

Ако лицата од точ. 4 на ова решение што имаат право да користат еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодневен пансион по определените цени (точ. 1 и 2 на решението) тоа го користат во ист угостителски дукјан помалу од 5 дена, ќе плаќаат еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодневен пансион по определените цени наголемени за 10%.

8) Членовите на Сојузот на синдикатите на Југославија и членовите на синдикатите на Слободната Територија на Трст наши државјани, припадниците на Југословенската армија, и тоа: активни офицери, подофицери и воени службеници, припадниците на Народната милиција, членовите на селанските работни задруги, — како и членовите на нивната поблиска фамилија и другите лица на кои што тоа право ќе им биде накнадно признато со одделни прописи, имаат право на попуст од 25% од определените цени од точ. 1 и 2 на ова решение за време на користењето годишниот одмор врз основа на Наредбата од Владата на ФНРЈ за повластите на членовите на Единствениот синдикат на Југославија за време на користењето годишниот одмор („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/47). Овој попуст важи само во случајот ако користењето извршат барем пет дена во исто пансионско угостителско претпријатие.

9) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”, а ќе се применува од 1 јуни 1950 година.

Бр. 3739

21 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Комитетот за туризам

и угостителство

на Владата на ФНРЈ,

Станоје Симиќ, с. р.

333.

По укажана потреба, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ОДДЕЛ ВО КОПАР, ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО КОПАР И ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ ОДДЕЛ ВО ШКОФИЈА**

I. — Се укинува царинскиот оддел во Копар на царинарницата Сежана.

II. — Се отвора царинарницата во Копар со царински оддели во Изола, Пиран, Новиград, Умаг, Колумбина, Урбанец, Осп, Соцерб и во Пунта Гроса.

III. — Се отвора царински оддел во Шкофија на царинарницата Копар.

IV. — За да се изврши ова решение ќе се грижи Управата на царините на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

Бр. 24980

20 јуни 1950 година

Белград

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

389.

По укажана потреба, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ОДДЕЛ ВО ЖУР**

I. — Се укинува царинскиот оддел во Жур со седиште во Призрен од Скопската царинарница.

II. — За да се изврши ова решение ќе се грижи Управата на царините на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

Бр. 24012

15 јуни 1950 година

Белград

Министер на надворешна трговија на ФНРЈ,

Милентије Попович, с. р.

ПРИСТАП НА КУБА КОН УСТАВОТ НА СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОТОКОЛОТ ЗА МЕГЈУНАРОДНИОТ УРЕД ЗА ЈАВНА ХИГИЕНА

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, со своето писмо од 12 мај 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека на 9 мај 1950 година е депониран од страна Куба инструментот за пристап кон Уставот на Светската здравствена организација и Протоколот за Мегјународниот уред

за јавна хигиена, склучен и потписан во Њујорк на 22 јули 1946 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на Уставот и Протоколот депониран е на 19 ноември 1947 година, а тие се објавени во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 93 од 1 ноември 1947 година.

Бр. 410971. — Од Министерството на надворешните работи, Белград 12 јули 1950 година.

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА НИКАРАГВА УСТАВОТ НА СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Генералниот секретаријат на обединетите нации, со своето писмо од 4 мај 1950 година, го извести Министерството на надворешните работи на Федеративна Народна Република Југославија дека на 24 април 1950 година е депониран од страна на Никарагва ратификациониот инструмент на Уставот на Светската здравствена организација, склучен и потписан во Њујорк на 22 јули 1946 година.

Југословенскиот ратификационен инструмент на овој устав депониран е 19 ноември 1947 година, а уставот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 93 од 1 ноември 1947 година.

Бр. 410946. — Од Министерството на надворешните работи, Белград, 12 јули 1950 година.

Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ, после извршеното сравнување со изворниот текст, установил дека во текстот на Наредбата за задолжителното предавање на ушурот од вршалките и за плакјането на работниците на вршидбата во 1950 година, објавена во („Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 40/50) се поткрала долу наведената грешка, и дава

ИСПРАВКА**НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДАВАЊЕ НА УШУРОТ ОД ВРШАЛКИТЕ И ЗА ПЛАКЈАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВРШИДБАТА ВО 1950 ГОДИНА**

Во точ. 7. во табелата работнички плати, текстот за работниците на VII група, наместо објавениот текст, треба да гласи:

„VII група: Раководител на агрегат (тракторист, машинист и моторист) по дин.“

Бр. 2961. — Од Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ, 20 јуни 1950 година.

Министерството на правосудието на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установило дека во текстот на Решението за оснивањето на Сојузот на адвокатските комори на Федеративна Народна Република Југославија објавено во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 28 од 15 април 1950 година се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА АДВОКАТСКИТЕ КОМОРИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

Во насловот на Решението стои: „Решение за оснивање Сојуз на адвокатските комори во Федера-

тивна Народна Република Југославија", а треба да стои: „Решение за оснивање на Сојуз на адвокатските комори на Федеративна Народна Република Југославија”.

Во точ. 1) стои: „Сојузот на адвокатските комори во Федеративна Народна Република Југославија”, а треба да стои: „Сојузот на адвокатските комори на Федеративна Народна Република Југославија”.

Бр. 3055. — Од Министерството на правосудието на ФНРЈ, 15 јуни 1950 година.

УКАЗИ

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО АТИНА

Се назначува за извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Атина Шеховић Шериф, ополномошен министер на министерството на надворешните работи.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1117
20 мај 1950 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ И ОДЗИВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛОНДОН

1) Се одзива од должноста амбасадорот на Федеративна Народна Република Југославија во Лондон Цицимил Обрад.

2) Се назначува за амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Лондон др Брилеј Јоже помошник на Министерот на надворешните работи.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1196
• 24 мај 1950 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија” во бројот 10 од 3 мај 1950 година објавува:

Уредба за надзор над производството и прометот на детските играчки;

Решение за марките на трговијата на земјоделските производи, како и за начинот на формирањето на продавните цени на тие производи;

Решение за накнада патните трошоци на куририте, пратителите на возови, пароброди или автобуси и на припадниците на народната милиција додека се навојат во потера;

Правилник за извршување административно-присилни мерки со општо полезни работи.

„Службен весник на Народна Република Македонија”, во бројот 12 од 20 мај 1950 година објавува:

Правилник за земање на работа и држање кукјни помошници и за нивните плати.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине” во бројот 20 од 20 мај 1950 година објавува:

Уредба за оснивање Ориентален институт во Сарајево;

Уредба за изменувањата и дополнувањата на Уредбата за бројот, седиштето и подрачјето на окружните и околските судови во Народна Република Босна и Херцеговина;

Правилник за трошковите на административно-казнената постапка.

„Службен лист Народне Републике Босне и Херцеговине” во бројот 21 од 27 мај 1950 година објавува:

Уредба за Главната дирекција на семенските претпријатија;

Наредба за обезбедување производството и откупот на семе на сточно (кормно) растение;

Наредба за начинот на засметувањето на лозја и овошни градини при одредувањето на задолжителната продажба на житарици;

Напатствије за начинот на задолжувањето неземјоделците и лицата во закупен и исполитарски однос со задолжителна продажба на добиток, свињи и маст;

Решение за условите на кои што мораат да им одговараат добитокот, дебелие и слабите свињи, маста и живината што се однесува до квалитетот кога ќе им се испорачуваат на откупните претпријатија;

Решение за одобрување оснивањето и работењето на „Здружеството на математичарите и физичарите на Босна и Херцеговина.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Лудске Републике Словеније” во бројот 17 од 23 мај 1950 година објавува:

Указ за потврдување изборот на претседателот на Словенската академија за наука и уметност;

Наредба за градовите и местата што се опфатени со пописот на кукјите;

Наредба за времето на стрижењето на овци и за предавањето на јагнешка волна.

Наредба за определување реони и норми за откуп на грав.

„Урадни лист Народне Републике Словеније“, во бројот 18 од 6 јуни 1950 година објавува:

Уредба за оснивање Главна дирекција на индустријата за градежен материјал;

Уредба за оснивање Главна дирекција на градежните претпријатија;

Решение за реоните и нормите за определување задолжителна продажба на месо, слаби свињи и мави во 1950 година;

Решение за оснивање индустриски рударски школи во Загорје, Велењ и Кочевје;

Решение за оснивање Индустриски металска школа во Трбовље;

Решение за укинување индустриските рударски школи во Трбовље, Храстник и Сенова при Рајхенбург.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 26 од 30 мај 1950 година објавуваат:

Уредба за оснивање Комитет за локална индустрија и занаетство, Комитет за комунални работи, и Комитет за водостопанство;

Уредба за оснивање Генерална Дирекција на прехранбената индустрија, Генерална дирекција на металната индустрија, Генерална дирекција на дрвната индустрија, Генерална дирекција на хемиската индустрија, Генерална дирекција за облекло и обувки, Генерална дирекција на електростопанство и Генерална дирекција на јаглен.

Во бројот 27 од 31 мај 1950 година објавуваат:

Закон за административно-територијалната поделба на Народна Република Хрватска;

Напатствие за припојување подрачјето на укинатите месни народни одбори кон другите административно-територијални единици;

Наредба за видовите на оружјето за кои што можат да се издаваат дозволи за набавка односно за држење и носење оружје.

„Народне новине“, службениот лист на Народна Република Хрватска, во бројот 28 од 7 јуни 1950 година објавуваат:

Указ за изменување на административно-територијалната поделба на Народна Република Хрватска;

Правилник за трошковите на административно-казнената постапка.

Во бројот 29 од 10 јуни 1950 година нема службен дел.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 18 од 2 јуни 1950 година објавува:

Закон за занаетството;

Правилник за изменувањата и дополнувањата на правилникот за полагање на вишиот течаен испит;

Решение за маржите на откупот на земјоделските производи што се купуваат од производителите по слободните (интерни) цени;

Тарифа за наплатата на услугите на земјоделските машински станици во 1950 година;

Напатствие за почетокот на работењето на ново основаниот Околински суд во Витина;

Решение за опоределување на пансионско-угостителските дукјани во кои што работниците, службениците и наместениците ќе се снабдуваат со туристичко слеудување кога се навогјаат на годишен одмор.

СОДРЖАЈ:

Страна

377. Задолжително толкување на чл. 14 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии — — — — —	777
378. Указ за назначување Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател на Комитетот за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ — — — — —	777
379. Уредба за фондот на културно-просветно работење — — — — —	777
380. Уредба за оснивање Дирекција за електрификација — — — — —	778
381. Правилник за изменувања и дополнувања на Правилникот за организацијата, составот и работењето на комисиите за работните норми во ресорот на Министерството на железниците на ФНРЈ — — — — —	779
382. Правилник за изменувања и дополнувања на Правилникот за постапка на инвалидските комисии — — — — —	780
383. Напатствие за спроведување на Правилникот за приправничкиот стаж, стручните испити и курсевите во геолошката струка — — — — —	783
384. Наредба за распоредот на должностите на државните службеници во кинематографијата во врсти — — — — —	783
385. Решение за изменување решението за слободно продавање на стоката од широкото трошење што се продава по утврдените единствени цени бр. 278 од 17 април 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29 од 19 април 1950 година) — — — — —	784
386. Решение за купувањето по врзаните цени на семето на крмни и градинарски растенија од родот на 1950 година — — — — —	784
387. Решение за продажните цени на пансион во пансионските угостителски дукјани на државните угостителски претпријатија во 1950 година — — — — —	784
388. Решение за укинување на царинскиот оддел во Копар, за отварање царинарница во Копар и отварање царински оддел во Шкофија — — — — —	786
389. Решение за укинување на царинскиот оддел во Жур — — — — —	786
Пристап на Куба кон Уставот на Светската здравствената организација и Протоколот за Меѓународниот уред за јавни хигиена — — — — —	786
Ратификација од страна на Никарагуа на Уставот на Светската здравствена организација — — — — —	786
Исправка на Наредбата за задолжителното предавање на ушурот од вршките и за плаќањето на работниците на вршидбата во 1950 година — — — — —	786
Исправка на Решението за оснивање на Сојузот на адвокатските комори на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	786